



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бр. 5, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Датум: 09 јуни 2015

СООПШТЕНИЕ

Меморандум за соработка меѓу Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фармацевтски Факултет - Скопје

Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија и Фармацевтскиот факултет од Скопје денеска потпишува меморандум кој предвидува зајакнување на капацитетите на двете институции преку соработка на разни истражувачки проекти, проектни задачи и организирање на заеднички работилници.

Директорот на ФЗОМ Сашо Стефаноски истакна дека со потпишување на меморандумот со Фармацевтскиот факултет се утврдува рамката со која ќе се реализира идната заемна соработка.



- Со овој меморандум се обврзуваме дека ќе работиме на зајакнување на заедничките капацитети преку соработка на разни истражувачки проекти, проектни задачи и организирање на заеднички работилници. Истовремено, заедно со професорскиот и стручниот кадар на Фармацевтскиот факултет и експертските тимови на ФЗОМ ќе овозможиме повисоко ниво на соработка, рече Стефаноски.

Појасни дека соработката ќе биде од голема полза за двете страни бидејќи ќе се зајакнат аналитичките капацитети и ќе се носат најдобри можни одлуки за тоа кои мерки од областа на фармацијата, односно



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бр. 5, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



здравството, би можеле да се имплементираат во рамките на финансиските средства кои се на располагање.



Вториот директор на ФЗОМ Орхан Рамадани ги појасни деталите на меморандумот кој предвидува работа на развојно - истражувачки проекти, работа на апликативни проектни задачи, консултативни активности и експертски услуги, обезбедување студентска пракса за студентите.

Соработката ќе овозможи искористување на научно-стручните, професионалните, материјално - техничките и просторните услови на двете институции. Ќе се врши

заедничко истражување на полето на фармако- економијата, а ФЗОМ, пак, ќе овозможи пристап до големиот број на податоци кои ги има во информатичкиот систем.

Деканот на Фармацевтскиот факултет Светлана Кулеванова истакна дека факултетот е спремен да ги даде на услуга своите потенцијали во смисла на човечки ресурси, експертски и научен кадар, просторните услови, за како што кажа, да се придонесе кон реализација на проектите кои што се договорени со Фондот.

